

НИЗ БРОЈКИТЕ НА БУЏЕТОТ НА РМ ЗА 2017 ГОДИНА


Од рекордни

3,35 милијарди евра

предизборно предложени во Буџетот за 2017 година дури **1/5, односно 698 милиони евра**, се испланирани да бидат потрошени за набавка на стоки и услуги (договорни услуги, материјали и ситен инвентар, поправки и тековно одржување, комунални услуги, патни и дневни расходи, привремени вработувања и други тековни расходи). Од овие **698 милиони евра** дури **70% ќе бидат потрошени за договорни услуги**.



- Социјални бенефиции
- Плати
- Стоки и услуги
- Капитални расходи
- Отплата на главнина
- Други трошоци¹



- Договорни услуги
- Материјали и ситен инвентар + Поправки и тековно одржување
- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт
- Патни и дневни расходи
- Други тековни расходи
- Привремени вработувања

Додека **расте смртноста од карцином на грло на матка** и **расте смртноста на родилки и новороденчиња**, Министерството за здравство во 2017 година планира да потроши **скоро 11 милиони евра** за плаќање договорни услуги со што избива на врвот од трите институции кои трошат најмногу за оваа намена. Наспроти ова, на пример, во Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2017 година предвидува само **276 илјади евра**. Кај нас, за жал здравството е најскапо, а здравјето најевтино!

НАЈСКАПИ ИНСТИТУЦИИ ПО ВРАБОТЕН



Министерството за здравство е **најскапата институција** по вработен. Тоа значи дека за еден вработен од администрацијата на Министерството плаќааме високи **77.545 евра** годишни трошоци (оперативни), или за сите **215 вработени** вкупно **16,7 милиони евра**.

На врвот меѓу најскапите институции по вработен во 2017 со Министерството за здравство се и Дирекцијата за технолошки и индустриски развојни зони (**54.098 евра годишни трошоци по вработен**) и Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот (**53.781 евро годишни трошоци по вработен**). Додека граѓаните плаќаат промотори, директните странски инвестиции вртоглаво паѓаат. Во 2016 година (заклучно со август) странските инвестиции изнесуваат само **130,8 милиони евра**, а за споредба во 2006 година биле **379,8 милиони евра** без да постои оваа Агенција.²

¹ Во оваа категорија се наоѓа збирот на „резерви и недефинирани расходи“ и „каматни плаќања“

² Извор: Народна банка на РМ